



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 014  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

## СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ

### Примена на европска картичка за здравствено осигурување во Република Македонија за германските осигуреници

**12.09.2008, Скопје**

Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) и Врховното здружение Сојуз на здравствените каси (ГКВ-Спитценвербанд), Германскиот орган за врска, здравствено осигурување-странство, Бон, во насока на продолжување на добрата соработка која ја имаат Република Македонија и Сојузна Република Германија на полето на здравствената заштита и продлабочување на истата, на 12 септември 2008 година во Скопје го потпишаа **Договорот за користење на европската картичка за здравствено осигурување на територијата на Република Македонија, а ќе почне да се применува од 1 октомври 2008 година.**

Европската картичка за здравствено осигурување значи замена на хартиената потврда, односно образецот РМ/Д 111, на основа на кој германските осигурени лица при привремен престој на територијата на Република Македонија можат да користат итни и неопходни здравствени услуги во сите здравствени установи кои имаат склучено договор со ФЗОМ.

**Европската картичка за здравствено осигурување (European Health Insurance Card, EHIC)** е воведена во Јуни 2004 како документ кој го замени дотогаш постоечкиот образец за привремен престој **Е 111** кој произлегува од европските одредби 1408/71 и 574/72 со кои се регулира областа на социјалното осигурување во ЕУ.

Европската картичка ги содржи следниве податоци:

- Ознака на државата која ја издала картичката
- Име и презиме
- Дата на раѓање
- Идентификационен број на носителот на картичката
- Идентификационен број и име на надлежниот носител
- Сериски број на картичката
- Важност на картичката

ФЗОМ има склучено Договори за користење на европска картичка за здравствено осигурување на територијата на Република Македонија со Република Словенија и со Чешката Република, кои успешно се применуваат. ФЗОМ е во преговори за потпишување на вакви Договори и со другите земји членки на ЕУ.